



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 26.04.2013

Почитувана г.ѓ Беатрис Сенемод,
Почитуван проф. Лионел Ростеинг,
Почитувани професори и доктори и претставници на медиумите,

Би сакал пред се да се заблагодарам на поканата да присуствувам на овој Симпозиум чија цел е да се предочи и истакне важноста на трансплантацијата на ткива и органи, да се продискутира за перспективите од организирање на еден модерен систем за кадаверична трансплантација на ткива и органи во нашата држава.



Трансплантацијата на ткива и органи одамна е прифатена како успешна метода низ целиот свет за лекување на болни кај кои дошло до неповратно губење на функциите на ткивата и органите. Денеска тоа е широко искористена пракса во медицината, па така освен бубрези се пресадуваат, црн дроб, срце, панкреас, бели дробови, коскена срцевина. Реналната трансплантација, но и воопшто пресадувањето на ткива и органи, кај пациентот доведуваат до излекување на состојбата на болест при што пациентот има повторната шанса за нормален, слободен и квалитетен живот.

Развивањето на капацитетите за трансплантацијата на ткива и органи во Република Македонија во изминатата година беа насочени кон трансплантација на бубрези од жив дарител (сроден донор). Извршени беа 30 трансплантации на бубрег во јавното здравство, а во тек на 2013 година очекуваме таа бројка да надмине над 40



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

трансплантации. Успешноста во изминатата година го поттикна и го фокусираше јавното внимание, а поддршката за развој на трансплантацијата на ткива и органи на национално ниво ја добивме за прв пат после повеќе години. Успехот постигнат во оваа област ``методата на лекување со пресадување на бубрези од жив донор``, не поттикна и охрабри во Македонија да започнеме со подготовки за организирање и на кадаверичната трансплантација.

Кадаверичната трансплантација како најсложена интердисциплинарна пракса во медицината претставува национален интерес на кој сите даваме безрезервна поддршка.

Во име на Фондот за здравствено осигурување на Македонија како и во име на Министерството за здравство дозволете ми да го поздравам и подржам овој Симпозиум и се надевам дека предавањата и дискусијата ќе придонесат за носење на заклучоци кои ќе може да се имплементираат во Македонија.

Веруваме дека оваа соработка која е започната со Франција ќе прерасне во успешен долгорочен проект кој ќе се продлабочи и во иднина и истатиот ќе допринесе за општо национално, но и хумано добро.

Воедно сакам да им се заблагодарам на гостите од Франција за нивниот интерес и несебично залагање како и за времето кое го одвојуваат за развој на кадаверичната трансплантација во Македонија.

Во оваа прилика би сакал да ја истакнам благодарност и до докторската фела која со нивната посветеност најмногу придонесуваат за развој на трансплантацијата.

Ви благодарам!